



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Поштоматски, 20 мај 1968

Скопје

Број 18

Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

157.

Врз основа на член 123, точка 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 205 од Деловникот на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 23/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 април 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 9 мај 1968 година, дава

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

НА СТАВ 1 ОД ЧЛЕН 10 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Според став 1 на член 10 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65) собранијата на новообразуваните општини ги преземаат правата и обврските на недвижниот имот што се наоѓа на нивно подрачје доколку со тој имот управувале собранијата на поранешните општини.

Одредбата на став 1 од член 10 на споменатиот Закон, треба да се разбере така што собранијата на новообразуваните општини ги преземаат сите права и обврски што поранешните општини ги имале спрема недвижниот имот од нивното подрачје, без оглед кој управувал со тој имот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 31
10 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хари Василев, с.р.

158.

Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од Законот за музејските установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Археолошкиот музеј во Скопје:

1. ДРАГОЉУБ БОГОЕВИК, директор на Музејот на град Скопје;
2. МАРИКА ХАЦИПЕЦЕВА, директор на Општинскиот завод за заштита на спомениците на културата на општината „Кале“ во Скопје.

II. За членови на Советот на Археолошкиот музеј во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. СПАСЕ СПИРОВСКИ, конзерватор во Заводот за заштита на спомениците на културата во Скопје;

2. инж. КРУМ ТОМОВСКИ, вонреден професор на Архитектонско градежниот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-749/1
6 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с.р.

159.

Врз основа на член 15 став 1 алинеа 3 од Законот за театрите и другите сценско уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Народниот театар во Скопје:

1. ДРАГАН ТОДОРОВСКИ, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје;
2. д-р РАДМИЛА УГРИНОВА, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

II. За членови на Советот на Народниот театар во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ, уредник на Радиотелевизија во Скопје;
2. АХИЛ ТУНТЕ, член на Извршниот комитет на ЦК СКМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-911/1
6 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с.р.

160.

Врз основа на член 15 во врска со член 32 од Законот за театрите и другите сценско уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје:

1. ТОЉАТ АВЧЕ, новинар во Радиотелевизија Скопје;
2. ЗОРИЦА ДЕЛИНИКОЛОВА, виш кустос во Етнолошкиот музеј во Скопје;

3. БРАНКО ГЛИГОРОВ, музиколог;
4. ГОРГИ САВОВ, студент од Скопје;
5. АЦО СТОЈАНОВИК, член на Балетот на Народниот театар во Скопје.

II. За членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. ЈЕГЕНИ БЕСНИК, потпретседател на Општинската конференција на ССРМ „Идадија“ во Скопје;
2. ЗОРАН ВАНГЕЛОВ, уредник во Радиотелевизија Скопје;
3. АНГЕЛИНА КРСТЕВА-кустос во Етнолошкиот музеј во Скопје;
4. БЛАГОЈ КОРУВИН, научен соработник во Институтот за Македонски јазик во Скопје;
5. АНГЕЛИНА КУЗМАНОВА, член на Извршниот одбор на Општинската конференција на ССРМ „Кисела Вода“ во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-897/1
6 мај 1968 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

161.

Врз основа на член 11 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА БРИШЕЊЕ ОД СПИСОКОТ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСНО СТРУЧНИ СЛУЖБИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО И ЗА АНАЛИЗА НА СЕМЕТО

1. Од списокот на работни организации односно стручни служби кои исполнуваат услови за вршење стручна контрола на производството на семе за утврдување квалитетот на семето и за вршење анализа на семето бр. 07-784/1 од 10. IV. 1967 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/67) се брише Центарот за унапредување на земјоделството — Куманово поради престанувањето да постои како посебна организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 10-1027/1
30 април 1968 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Инж. Трајко Апостоловски с. р.

162.

Врз основа на член 3, 6, 7 и 10 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“ бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА СЕМЕТО

Се утврдува дека работната организација Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово има стручна служба која ги исполнува условите:

1. за стручна контрола на производството на семе од житни и фуражни култури и
2. за утврдување квалитетот на семето.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 10-867
30 април 1968 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Инж. Трајко Апостоловски с. р.

163.

Врз основа на член 64 од Законот за банките и кредитните работи и член 78 од Статутот на Стопанската банка — Скопје, III-то редовно собрание на Стопанската банка — Скопје, на седницата од 13 февруари 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА I-ОТ ДЕЛ ОД СТАТУТОТ НА СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Стопанската банка во Скопје — I дел во членот 15 став 1, по алинеа 1 се додава нова алинеа 2 која гласи:

— „Средствата на депозитите со отказан срок и по видување“.

Во алинеа 3 се бришат зборовите на крајот „примените депозити и сл.“.

Сегашните алинеи 2, 3, 4 и 5 стануваат алинеи 3, 4, 5 и 6.

По ставот 2 се додаваат 2 нови става кои гласат: „За давање инвестициони кредити во динари и девизи Банката може да ги користи само средствата кои според постојните прописи можат да се користат за овој вид кредити.“

За давање краткорочни кредити Банката може да ги користи депозитите по видување и други средства во согласност на постојните прописи“.

Член 2

Член 21 се менува и гласи:

„Општи акти со кои се утврдува деловната политика на Банката по правило се:

1. Одлука за деловната политика на Банката;
2. Одлука за висината на активните и пасивните интересни стопи;
3. Тарифа на надоместоците за работите што ги врши Банката.

Покрај актите од претходниот став деловната политика на Банката се определува и со други акти.

Одлуката за деловната политика на Банката содржи: обемот на средствата кои Банката ќе ги дава во вид на кредити со кредитен биланс, општи смерници и основни намени на тие средства, општи услови за давање кредити и прибирање на средства, продажба на девизи и давање на гаранции“.

Член 3

Членот 29 се менува и гласи:

„Извршниот одбор по предлог на Кредитниот одбор на Банката одлучува за тоа кои кредити ќе се даваат по пат на конкурс, а кои по пат на непосредна спогодба и ги утврдува поблиските услови и критериуми за давање на тие кредити.“

Конкурсот за давање кредити е јавен и се објавува на начин достапен на сите заинтересирани работни и други организации и општествено-политички заедници“.

Член 4

Во ставот 2 на членот 30 на крајот се става записка и се додаваат зборовите „во рокот што ќе го определи органот надлежен за одобрување на кредитот“.

Член 5

Членот 31 се менува и гласи:

„Ако кредитите се даваат по пат на конкурс, во одлуката за распишување на конкурсот, Банката ќе го определи рокот во кој по комплетирање со потребната документација е должна да донесе одлука по барањата поднесени на конкурсот“.

Член 6

Во член 92 точките 5 и 11 се менуваат и гласат:

„5. Одлучува по барањата за динарски и девизни кредити за основни и трајни обртни средства над износот од 50,0 милиони динари, без оглед на претсметковната вредност на инвестицијата, ако вкупната претсметковна вредност на инвестицијата го преминува износот од 70,0 милиони динари“.

„11. Одлучува за учество на Банката во управувањето со друга банка или работна организација како и за висината на учеството што се внесува во Кредитниот фонд односно депонира кај другата банка или работна организација“.

По точка 13 се додава нова точка 14 која гласи:

„Одлучува за заедничките вложувања на Банката со работни и други организации во инвестиции со учество во добивката и носење на ризикот“.

Сегашните точки 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 15, 16, 17 и 18.

Член 7

Во членот 105 по точка 2 се додаваат 2 нови точки кои гласат:

„3) решава за промптна и терминска продажба на девизи;

4) Одлучува за давање гаранции на работните и други организации и банки за увоз на опрема, комплетни постројки и репродукционен материјал на комерцијален кредит како и за други работи со странство до износот од 2 милиони динари“.

Сегашните точки од 3—11 стануваат точки 5—13.

Во ставот 2 по бројот „1“ се додава бројката „2“.

Член 8

Во член 107 став 1 бројот „7“ се заменува со бројот „9“.

Член 9

Во член 108 се додава нов став 4 кој гласи:

„Претседателот на Кредитниот одбор во случај на потреба може на седниците на Одборот да повикува и одделни членови на Банката, како и други стручни лица надвор од Банката заради поуспешно решавање на одделни барања за кредит“.

Член 10

Во член 109 став 1 бројот „2/3“ се заменува со бројот „1/2“.

Член 11

Во член 113 точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„1. Одлучува по барањата за динарски и девизни кредити за основни и трајни обртни средства до износот од 50,0 милиони нови динари, а по кои претсметковната вредност на објектот (за основни и трајни обртни средства) не го преминува износот од 70 милиони динари“.

„2. Одлучува за давање гаранции на работните и други организации и банки за увоз на опрема комплетни постројки и репродукциони материјали на комерцијален кредит како и за други работи со странство над износот од 2 милиони нови динари“.

„3. Одлучува по барањата за одобрување краткорочни кредити“.

По точка 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„Одлучува за измена на споредните договорни обврски (договорна казна, казнен интерес и сл.)“.

Сегашните точки 6 и 7 стануваат точки 7 и 8.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

ТРЕТО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ

Претседавач,
Спасе Черепналковски, с. р.

164.

Врз основа на член 78 во врска со чл. 21 од Статутот на Стопанската банка во Скопје и член 1 од Законот за највисоката интересна стопа која може да се договара за давање на кредити, Третото редовно собрание на Стопанската банка — Скопје, на седницата од 13 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ АКТИВНИ И ПАСИВНИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ ШТО ЌЕ ГИ ПРИМЕНУВА СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ

I. Во Одлуката за највисоките активни и пасивни интересни стопи што ќе ги применува Стопанската банка во Скопје, во точ. 3, подточките 3.1. и 3.2. интересната стопа „9%“ се заменува со интересна стопа „6%“.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

ТРЕТО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ

Претседавач,
Спасе Черепналковски, с. р.

165.

Врз основа на член 64 од Законот за банките и кредитните работи и член 78 точка 8 од Статутот на Стопанската банка во Скопје, по предлог на Советот на работната заедница на Банката, утврден на седницата од 30. I. 1968 година, и предлог на Извршниот одбор на Банката, утврден на седницата од 19 јануари 1968 година, Третото редовно собрание на Стопанската банка — Скопје, на седницата од 13 февруари 1968 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ

1. Во Тарифата на надоместоците за работите што ги врши Стопанската банка во Скопје, точката 2 — работи со странство — се менува и гласи:

I. ТРАНСФЕРИ

1) Исплати во готово:

1,5‰, минимум 3,50 динари

По правило, провизијата на исплати од Југославија за странски земји треба да ја плати налогодавецот а провизијата на исплати од странски земји за Југославија — корисникот.

II. ЧЕКОВИ, ПАТНИ И ЛИЧНИ АКРЕДИТИВИ

1) Исплати на наши шалтери на чекови и меници по пат на акредитиви издадени од странски банки:

1,50 дин. на износ до 100,00 дин.

3,00 дин. на износ од 101,00 до 200,00

5,00 дин. на износ од 201,00 до 1.000,00 динари

5% на износ над 1.000,00 дин. Ако се врши исплата на повеќе од еден чек на исто лице, провизија се наплатува на вкупниот износ.

2) Исплата на туристички чекови во динари издадени од Народната банка на Југославија: бесплатно.

3) Исплати на трати по акредитиви на приватни лица издадени од странски банки: 5‰, минимум 3,00 динари.

Ако не постојат посебни директиви, оваа провизија треба да се наплати од корисникот.

III. НАПЛАТИ

1) Документи по стокерна наплата:

1‰, минимум 12,50 дин. максимум 250 дин.

2) Чекови и трати кои се однесуваат на некомерцијални трансакции, пасоши, полиси за осигурување, премии, обврзници итн.:

1‰, минимум 3,00 динари максимум 200,00 динари

Ако се изврши трансфер на наплатениот износ ќе се наплати провизија како под I.

IV. ТРАНСАКЦИИ СО МЕНИЦИ

1) Наплата на меници:

а) без протест

1‰, минимум 12,50 дин. — максимум 250,00 динари

б) со протест

2‰, минимум 25,00 дин.

2) За прибавување на акцепт

0,5‰ минимум 12,50 дин. — максимум 250,00 дин.

Ако се изврши трансфер на наплатениот износ ќе се наплати провизија како под I.

V. ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

1) За отворање — нотифицирање акредитив, без обврска на Банката

1‰, минимум — 250,00 дин.

2) За спроведување на трговско-кредитно писмо на корисникот, без обврска на Банката

25,00 дин. за писмо.

3) За обработка на документи по акредитиви под 1) и 2)

1‰ на износот на поднесените документи минимум 25,00 дин.

4) За отворање неотповиклив акредитив со обврска на Банката

1,5‰, за секој три месеци или за дел од ова време мин. дин. 37,50.

5) За потврдување на акредитив

1,5‰ за секој три месеци или за дел од ова време минимум 37,50 динари.

6) За извршени исплати по акредитивот под 4) и 5)

1,25‰ од вредноста покриена со документи, минимум 37,50 динари.

7) За пренесување на акредитив на друг корисник Половината од провизијата означена за нотифицирање, отворање или потврдување на акредитивот пресметан на износот кој треба да се дозначи, минимум 12,50 динари.

8) За измена на акредитив

25,00 динари.

Провизиите се наплатуваат однапред.

Провизиите не се рефундираат ако акредитивот се анулира или е целосно или делумно неискористен.

VI. ГАРАНТНИ ПИСМА

1) За предавање гарантно писмо на корисникот (за утврдување на автентичноста)

25,00 динари.

2) За авизирање — нотифицирање на гарантно писмо, без обврска на Банката

1‰, минимум 25,00 динари.

3) За обработка на документи под 1) и 2)

1‰, минимум 25,00 динари.

4) За испоставување и потврдување на гарантно писмо, со обврска на Банката

1,5‰ за секој три месеци или за дел од ова време на износи со важност од почетокот на трите односни месеци, минимум дин. 37,50.

5) За исплати со документи по гарантно писмо под 4)

1,25‰, минимум дин. 37,50.

6) За измени

дин. 25,00 за измени.

Провизиите се наплатуваат однапред.

VII. ИНФОРМАЦИИ

ЗАВЕЛЕШКА: 1. Условите за трансакциите кои не се опфатени со оваа тарифа ќе бидат дадени на барање од корисникот на услугите,

2. Евентуалните издатоци за телеграми, телекси, мерки и сл. ќе се наплатуваат посебно.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за дополнување на Тарифата на надоместоците за работите што ги врши Стопанската банка — Скопје, донесена на II-то редовно собрание на Стопанската банка — Скопје, одржано на 10 февруари 1967 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

ТРЕТО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ

Претседавач,

Спасе Черепналковски, с. р.

Службени објави

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во Регистарот на производители на семе се запишани следните работни организации:

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово за производство на семе од пченица и фуражни култури. Рег. број 40, страна 40, книга I, решение број 10-866/1 од 30. IV. 1968 год.;

— Претпријатието „Биодекор“ за производство на семе од цвеќе. Рег. број 41, страна 41, книга I, решение број 10-809/1 од 30. IV. 1968 година;

— Земјоделската задруга „Башинец“ — с. Бутел за производство на арпадик. Рег. број 42, страна 42, книга I, решение број 10-1012/1 од 3. V. 1968 година.

Од Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРА- БОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во Регистарот на доработувачи на семе се запишани следните работни организации:

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово за доработка на семе од житни и фуражни култури. Рег. број 32, страна 32, книга I, решение број 10-865/1 од 30. IV. 1968 година, и

— Претпријатието „Биодекор“ од Скопје за доработка на семе од цвекле. Рег. број 33, страна 33, книга I, решение број 10-808/1 од 30. IV. 1968 година;

— Земјоделската задруга „Башинец“ — с. Бутел за доработка на арпаки. Рег. број 34, страна 34, книга I, решение број 10-1012/2 од 3. V. 1968 година.

Од Републичкиот секретаријат за
земјоделство и шумарство

О Б Ј А В А ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО- ДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во смисла на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од Регистарот на производители на семе се брише:

— Центарот за унапредување на земјоделството, Куманово за производство на семе од пченица, фуражни и градинарски култури. Рег. број 20, страна 20, книга I, решение број 07-476/54 од 10. IV. 1967 година.

Од Републичкиот секретаријат за
земјоделство и шумарство

О Б Ј А В А ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБО- ТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство во смисла на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од Регистарот на доработувачи на семе се брише:

— Центарот за унапредување на земјоделството — Куманово за доработка на семе од житни и фуражни култури. Рег. број 16, страна 16, книга I, решение број 07-476/56 од 10. IV. 1967 година.

Од Републичкиот секретаријат за
земјоделство и шумарство

Огласен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 21. VIII. 1967 година, страна 71, реден број 2, е запишана промената на досегашниот директор на Домот за народно здравје од Свети Николе, д-р Трајан Лазаров, на чие место за директор е назначен д-р Трпе Шекутовски, кој е овластен да ја претставува и потпишува установата.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа одлуката од 10. V. 1967 година на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 27/67. (110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 16, страна 65, книга I, е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Дирекцијата за топлификација на град Скопје — Скопје, в. д. директорот инженер Никола Грашевски и Стилијан Манџуров, дипломиран машински инженер, истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници и тоа: Георгиевски Јован Славко, раководител на општиот сектор, и Кузмановски Илија Крсто, шеф на сметководството, сметано од 15. XI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 115 од 28. XI. 1967 година. (427)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 290, страна 189, книга II, е запишано следното: Фирмата на Заводот за слепи деца и младинци — Скопје, согласно одлуката на Советот на работната заедница и решението број 12-1081/1 од 25. XI. 1967 година на Извршниот совет, се менува и гласи: Завод за деца и младинци со оштетен вид.

Со горесцитираната одлука и решението, дејноста на Заводот за деца и младинци со оштетен вид — Скопје се проширува и со вршење на одукативна и професионална рехабилитација на слабовидните деца и младинци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 13 од 29. II. 1968 година. (660)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 23. XII. 1967 година, страна 173, реден број 2, е запишана промената на досегашниот директор на Комуналната установа „Панорама“ од Кочани, Александар Данилов, на чие место за директор е назначен Киро Иванов Алексиев.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението бр. 356 од 13. VIII. 1967 година на работничкиот совет на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 33/67. (101)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 549, страна 243, книга III, е запишано следното: Согласно Статутот одобрен со решението број 534 од 10. III. 1967 година на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, фирмата на Републичкиот советодавен центар за земјоделство и шумарство — Скопје ќе гласи: Републички центар за унапредување на земјоделството — Скопје.

Дејноста на истиот е: да ги применува, пренесува и популаризира современите решенија на научно-истражувачките служби за унапредување на процесот на производството во работните организации од областа на земјоделството; да се грижи за правилна, целосна и навремена примена на соодветните научни достигнувања во практиката; непосредно и активно да учествува во организирање на производниот процес во организациите со цел да се постигне што е можно поголемо и поквалитетно производство; да изготвува студии и анализи за решавање на одделни проблеми; да изготвува елаборати и инвестициони програми за изградба на објекти од стопански карактер; да организира стручно-популарна пропаганда; да врши и други слични работи кои се во врска со унапредувањето на земјоделството; да посредува во прометот со ропроматеријали, земјоделски машини и земјоделски производи; да организира семинари за советување, стручно издигнување на работните луѓе во земјоделските организации (во сите области); за популаризација на одделни мерки да соработува со печатот и радиото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 99 од 14. XI. 1967. (381)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 356, страна 459, книга II, е запишано следното: Фирмата на Градежниот центар за стручно образование и оспособување на кадри — Скопје, согласно одлуката на советот на работната заедница број 01-28/1 од 13. I. 1968 година се менува и гласи: Градежно-машински центар за образование на кадри во градежништвото, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 4 од 21. II. 1968 година. (599)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 12, страна 115, книга I, е запишано следното: Дејноста на Шумското производно претпријатие „Сандански“ — Македонски Брод, согласно одлуката бр. 02-558 од 25. VIII. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со преработка на ситно техничко дрво во полуфинални производи, фризи, дужици и други дрвни сортименти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 912 од 21. IX. 1967 година. (1582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 557, книга V, е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Куманово на ул. „Доце Божинов“ бр. 18, Гиговски Н. Живко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Стефановски Александар, кој нема да биде потписник, сметано од 30. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 682 од 23. VIII. 1967 година. (1585)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 440, страна 613, книга II е запишано следното: Досегашниот управител на Погонот во село Конопилците со самостојна пресметка и жиро-сметка на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, Марко Арсовски, е разрешен од должност. За директор е назначен Вуко Каровски, сметано од 13. IX. 1967 година, кој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Кујунџиева Магда, Колев Трајче, Топчо Чулев и Славе Петров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 915 од 26. IX. 1967 година. (1586)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1135, страна 709, книга V, е запишано под фирма: „Скопје — промет“ — претпријатие за промет и услуги во прометот на големо и мало — Скопје, ул. „Романија“ број 5. Предмет на работењето на претпријатието е промет и услуги во прометот на големо и мало со следните видови стоки: сите видови земјоделски производи и тоа: зрнени, градинарски и индустриски култури, овошје и грозје, крупен и ситен добиток и живина, јајца и пердуви, добиточна храна, компоненти за истата и млински производи, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, како и сите видови преработки од земјоделски производи; сите видови градежни материјали, индустриски производи и репроматеријали и тоа: цигла, вар, цемент, гипс, асвалт, песок, трска, керамида и други слични материјали, индустриско и огревно дрво и др., огревни материјали, сите видови преработки од дрво, железо, лимови и други обоени метали, сите видови на неметали и нивните преработки, стакло и производи од

стакло, како и производи од порцелан, електрични производи, електроинсталатерски и водоинсталатерски материјали, сите видови на метални и други индустриски производи, како и производи од гума, каучук и пластични маси, сите видови хемикалии, бои, лакови, како и сите видови на хартија, сите видови мешани индустриски стоки и сите видови земјоделска механизација и приклучни машини, сите видови машини, апарати и апаратури, сите видови на моторни возила, патнички и товарни како и делови за истите.

Претпријатието е основано од основачите — група граѓани на основачкото собрание, одржано на 30. IX. 1967 година и тоа: Димитров инженер Киро, Арсовски Боро, Врбовски Крсто, Тодоровски инженер Бранко, Трајковски Томе, Петковски Глигур, Таневски Борче, Николовски Трпе, Крстовски Киро и Врбовски Алексо.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Боро Арсовски, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1046 од 23. X. 1967 година. (1592)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1132, страна 697, книга V, е запишана под фирма: „Продукт-промет“ — земјоделска производна работна организација, Скопје, ул. „Драчевски пат“ (Скопски бавчи). Предмет на работењето на земјоделската работна организација е производство на тутунов расад, тутуново семе и други градинарски култури.

Земјоделската работна организација е основана од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје, со одлука бр. 59 од 29. IX. 1967 година, со издвојување на економијата во Скопје во самостојна стопанска организација.

Земјоделската работна организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Петар Јовчевски, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1012 од 20. X. 1967 година. (1589)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 417, книга V е запишана под фирма: Трговско претпријатие за трговија со колонизално-прехранбени, индустриски, мешани и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје — Продавница број 47 во Скопје, ул. „Рузвелтова“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови колонизално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје, со одлука од одржаната седница на 5. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Јован Павловски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 866 од 29. IX. 1967 година. (1593)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1129, страна 671, книга V, е запишано под фирма: „Обнова“ — трговско претпријатие за промет со употребени сировини, техничка стока, стока со мани и упорабиви строеви и возила на големо и мало — Осиек — Претставништво во Скопје, ул. „254а“ бр. 12. Предмет на работењето на претставништвото е склучување договори за купопродажба на стоки во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Обнова“ — Осијек, а согласно решението бр. 04-16057/66 од 20. I. 1967 година на Собранието на Општината Кисела Вода — Скопје.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорѓиевски Јордан, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 98 од 25. VIII. 1967 година. (1594)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1126, страна 859, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет и посредување со стоки на големо и мало „Гросист“ — Скопје, ул. „Радњанска“ бр. 17. Предмет на работењето на претпријатието е: промет и посредување на големо и мало со производи на црна металургија на обоени метали, производи, оплеменување и преработка на неметални минерали, метална индустрија, електро-индустрија, хемиска индустрија, индустрија на градежни материјали, дрвна индустрија, индустрија за кожи и чевли, индустрија на гуми, прехранбена индустрија, овошје и зеленчук и разновидна индустрија.

Претпријатието е основано од основачите на основачко собрание, на 9. VIII. 1967 година и тоа: Огњеновиќ Бранислав, Начевска Нада, Чади-ковски Петар, Огњеновиќ Љубиша, Иванов Кирил, Чадиковски Бранко, Огњеновиќ Воислав, Штаклик Илија, Чепишевски Илија, Чепишевски Драган и Огњеновиќ Драгослав.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Огњеновиќ Бранислав, в.д. директор во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Претпријатието е конституирано на 9. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 897 од 20. IX. 1967 година. (1595)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, рег. бр. 458, страна 747, книга II е запишана под фирма: Работна организација за занаетчиски услуги „Напредок“ — Продавница број 1, ул. „192“ Витпазар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на жица, жичени производи и електро-материјали.

Продавницата е основана од работничкиот совет на работната организација за занаетчиски услуги „Напредок“ од Неготино, со одлука број 4 од 3. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ангелковски Никола.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 833 од 6. IX. 1967 година. (1598)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1130, страна 683, книга V, е запишано под фирма „Војводина промет“ — работна организација за промет со стока и услужни дејности од Нови Сад — Претставништво во Скопје, ул. „11 март“ бр. 8/3. Претставништвото ќе ја врши дејноста по номенклатурата на дејноста на матичното претпријатие, т. е. купување и продавање на стока во име и за своја сметка без лагеровање освен кај секторот за основни средства.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Војводина промет“ — Нови Сад, со одлука бр. 927 од 16. X. 1967 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Бранко Е. Гинчевски, в.д. раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 748 од 18. X. 1967 година. (1599)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 2, страна 5, книга I, е запишано следното: Согласно одлуката на работничкиот совет на Туристичкото претпријатие „Глобустурист“ — Куманово од 21. VIII. 1967 година и одлуката на работничкиот совет на Автотранспортното туристичко претпријатие „Југтурист“ — Куманово број 2820/67 од одржаната седница на 29. VIII. 1967 година и елаборатот за економска оправданост кон Автотранспортното претпријатие „Југтурист“ — Куманово се присоедини Туристичкото претпријатие „Глобустурист“ — Куманово, како погон за туризам со самостојна пресметка под фирма: Автотранспортно туристичко претпријатие „Југтурист“ — Куманово — Погон за туризам во Куманово со самостојна пресметка. Предмет на работењето на погонот е: организација и превоз на туристи во земјата и странство, како домашни така и странски туристи, преку своите работни единици да организира групни патувања во земјата и странство и да ги обавува следните работи: сместување, исхрана, вадење пасоши и визи, вршење продажба на сите видови возни билети како за домашен така и за меѓународен сообраќај, врши продажба на сувенири, како и менувачки услуги на странска валута.

Погонот е основан од работничкиот совет на „Глобустурист“ — Куманово и „Југтурист“ — Куманово со присоединување на „Глобустурист“ — Куманово кон „Југтурист“ — Куманово, како погон за туризам со самостојна пресметка.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Крстев Глигор, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 893 од 19. IX. 1967 година. (1506)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 675, книга V, е запишано следното: Досегашниот раководител на продавницата во Скопје на ул. „Маршал Тито“ бр. 56 на Дрвната индустрија „Треска“ — Скопје, Илиевски Благоја, е разрешен од должност. За раководител на споменатата продавница е назначен Стојчевски Спасе, сметано од 6. IX. 1967 година, кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 884 од 29. IX. 1967 година. (1603)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 444, страна 373, книга V, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Економијата во Скопје (Драчевски пат) на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шо-вель“ — Скопје, бидејќи со одлуката бр. 59 од 29. IX. 1967 година на работничкиот совет на комбинатот се издвојува во самостојна стопанска организација под име: „Продукт промет“ — земјоделска производна работна организација — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1011 од 20. X. 1967 година. (1607)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 687, книга V, е запишано следното: Седиштето на Продавницата во Скопје на Претпријатието за промет на иднустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, се преместува од ул. „Београдска“ бр. 71 во кругот на „Витпазар“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 903 од 21. IX. 1967 година. (1618)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 687, книга V, е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Нов ден“ во Скопје, ул. „106а“ бр. 55 на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, Атанасовски Владо, е разрешен од должност. За раководител на споменатата продавница е назначен Атанасов Владо, кој нема да биде потписник, бидејќи ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 904 од 21. IX. 1967 година. (1619)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. бр. 299, страна 687, книга V, е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата „Вкус“ — Скопје на ул. „106а“ бр. 17, на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, Јанева Правда е разрешена од должност. За раководител на споменатата продавница е назначена Тодеска Љубица, која нема да биде потписник, бидејќи продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 905 од 21. IX. 1967 година. (1620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 11, книга IV, е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје на ул. „135“ број 4 на Претпријатието за промет со индустриски стоки „Скопски магазин“ — Скопје, Гургинчев Ѓорѓи е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Џевдат Руди, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 907 од 21. IX. 1967 година. (1621)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 76, страна 833, книга IV, е запишано следното: Дејноста на Новинско-издавачкото и печатарско претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 01-2217/1 од 7. VII. 1967 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со тоа што ќе врши и шпедитерски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 722 од 26. IX. 1967 година. (1624)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 76, страна 837, книга IV, е запишано следното: Дејноста на Новинско-издавачкото претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 01-3126/1 од 8. IX. 1967 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со промет на големо и мало со следните стоки: сите видови на новински и печатарски издавачко-книжарски материјали од сопствено производство или производи на други организации, амбалажа, рекламна и тапет хартија, тутунски производи и кибрит.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 965 од 29. IX. 1967 година. (1625)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. IX. 1967 година, страна 428, реден број 7, е запишана под фирма: Монтажна продавница за леб, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 1.

Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб од сите видови.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито Македонија“ — Филијала од Струмица.

Раководител на продавницата е Викторија Гарванлиева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на претпријатието.

Впишувањето во регистарот е извршено врз основа одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 5. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 283/67. (1698)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. IX. 1967 година, страна 428, реден број 8, е запишана под фирма: Монтажна продавница за леб, со седиште во Струмица, ул. „Борис Кидрич“ бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб од сите видови.

Продавницата е основана од Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито Ма-

Раководител на продавницата е Фроса Георгиева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 5. IV. 1967 година и уверението бр. 07—30/640 од 2. IX. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 284/67. (1699)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. IX. 1967 година, страна 329, реден број 2, е запишано следното: Работната организација за откуп, производство, обработка и продажба на тутун „Борис Кидрич“ од Струмица се присоедини кон „Југо-тутун“ — Скопје и понатаму ќе продолжи да функционира под назив: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав на „Борис Кидрич“, со седиште во Струмица.

Истовремено организацијата ќе ги врши следните дејности: производство, контрахажа, преземање, обработка, продажба на тутун и вршење услуги.

Досегашниот директор, односно в. д. директор Ристо Николов Трајков и натаму ќе ја претставува и потпишува организацијата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 49 од 26. VI. 1967 година на управниот одбор на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 259/67. (1719)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. VII. 1967 година, страна 384, реден број 9, е запишано проширувањето на дејноста на Претпријатието на големо за снабдување на земјоделството и откуп на лековити растенија „Агропромет“ од Струмица, уште со: железарска и метална стока велосипеди, машини за шиење и прибор; нафтени деривати, мазира — масла и масти; рибарски материјали и прибор; електротехнички материјал; градежен материјал; огревно дрво и јаглен; зеленчук, овошје и преработки; огногасни справи, материјал и прибор, санитарен и инсталационен материјал; жито и млински преработки; сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна, промет со ореви, бадеми, кикирики и маслодајни семени.

Проширувањето на дејноста е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01—1344 од 3. VI. 1967 година од работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 199/67. (1725)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VII. 1967 година, страна 290, реден број 19, е запишано престанувањето со работа на Земјоделската задруга „Единство“ од Штип, бидејќи е присоединета кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од с. Три Чешми.

Присоединувањето е извршено по спроведениот референдум.

Престанокот на Земјоделската задруга „Единство“ од Штип и присоединувањето кон Комбинатот „Црвена звезда“ — Штип, е запишано во регистарот врз основа на решението бр. 09—1282/3 од 6. VII. 1967 година на работничкиот совет на Комбинатот и решението бр. 1352 од 12. VII. 1967 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 243/67. (1735)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VII. 1967 година, страна 289, реден број 1 е запишана под фирмата: „Обнова“ — Осиек — Продавница со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на фелерични стоки: текстил, кондури, железо и комисион.

Продавницата е основана од Претпријатието за откуп, сортирање, преработка и продажба на индустриски отпадоци од сите видови „Обнова“ — од Осиек.

Раководител на продавницата е Благој Крумов Наков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат потписниците на матичното претпријатие.

Впишувањето на Продавницата во регистарот е извршено врз основа одлуката на „Обнова“ — Осиек од 8. VI. 1967 година и уверението бр. 4154/1 од 14. VI. 1967 година на Одделението за урбанизам и комунално-станбени прашања на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 244/67. (1732)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. X. 1967 година, стр. 231, реден број 6, е запишано следното: Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани ја презела Продавницата на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од с. Крупиште, Штипско, со седиште во Штип ул. „Васил Доганиски“, со сета залиха на стоки и основниот инвентар — основни средства.

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени стоки, колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Борис Ефремов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на „Нова трговија“ — Кочани, Благој Гацев.

Впишувањето во регистарот е извршено врз основа одлуката бр. 3502 од 10. VI. 1967 година на работничкиот совет на Трговската работна организација и одлуката на задружниот совет и управниот одбор бр. 07—520 од 28. VIII. 1967 година на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од с. Крупиште.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 343/67. (1736)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. X. 1967 година, страна 231, реден број 7, е запи-

шано следното: Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани ја презела Продавницата на Земјоделската задруга од с. Крупиште, Штипско, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“, со целата залиха на стоки и основниот инвентар — основни средства.

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени стоки, колонијални стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Мише Тодоров Ритларов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на Работната организација „Нова трговија“ — Кочани, Благој Гацев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 3502 од 10. VI. 1967 година на работничкиот совет на организацијата и одлуката бр. 07—520 од 28. VIII. 1967 година на задружниот совет и управниот одбор на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од с. Крупиште.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 344/67. (1737)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. X. 1967 година, страна 231, реден број 8, е запишано следното: Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани ја презела Продавницата на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од с. Крупиште, Штипско, со седиште во Штип, ул. „Радански пат“, со целата залиха на стоки и основниот инвентар — основни средства.

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени стоки, колонијални стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Станка Кочубова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на Работната организација „Нова трговија“ — Кочани, Благој Гацев.

Впишувањето во регистарот е извршено врз основа одлуката бр. 3502 од 10. VI. 1967 година на работничкиот совет на работната организација и одлуката бр. 07—520 од 28. VIII. 1967 година на задружниот совет и управниот одбор на Земјоделската задруга „Стојан Калеов“ од с. Крупиште.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 345/67. (1738)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. X. 1967 година, рег. бр. 28/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница за сувенири и домашни ракотворби, со седиште во Прилеп, на Конференцијата за општествена активност на жените — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сувенирски производи и домашни ракотворби.

Продавницата е основана од Конференцијата за општествена активност на жените во Прилеп, со одлука бр. 180 од 27. IX. 1967 година и уверението бр. 07—63/354 од 22. IX. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува Врцкоска Јаглика, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 283/67. (1758)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. X. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „11 октомври“ на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на жито и производи од жито, како и добиточна храна.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен, со одлука бр.

1177 од 30. VIII. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 04—3872/1 од 17. VI. 1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Раководител на продавницата е Бојан Головадовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува Комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 267/67. (1766)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. X. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга II, е запишан под фирма: Сервис во Ресен на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен. Предмет на работењето на сервисот е: поправка на сите видови моторни возила и приклучни машини на правни и физички лица.

Сервисот е основан од Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен, со одлука бр. 1177 од 9. X. 1967 година на работничкиот совет и решението бр. 04—7356/1 од 9. X. 1967 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Раководител на сервисот е Ѓорѓи Таневски, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 307/67. (1767)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. V. 1967 година, рег. бр. 101/55, книга I, е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Димче Могила“, с. Могила, уште со: превезување на патници, односно работници од својата стопанска организација и други, на релацијата с. Могила — Битола и обратно.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 53 од 2. III. 1967 година од задружниот совет на Земјоделската задруга „Димче Могила“, с. Могила.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 75/67. (1042)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. V. 1967 година, рег. бр. 4/57, книга I, е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Златен клас“ од село Новаци и со вршење услуги со транспортните средства со кои располага задругата на своите задругари, кооперанти и други лица.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 95 од 11. III. 1967 година од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Златен клас“, с. Новаци.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 115/67. (1043)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. X. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 1 во Ресен на ул. „Низази бег“ на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови резервни делови за моторни возила и приклучни машини.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен со одлука бр. 1177 од 9. X. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 04—7356/1 од 7. X. 1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Раководител на продавницата е Петрински Кире, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 305/67. (1768)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 131, страна 37, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Козјак“, с. Рожден, Кавадарци. Предмет на работењето на задругата е: да организира земјоделско производство на земја во сопственост на земјоделската задруга или на земја земена во закуп, да врши преработка и доработка на земјоделски и други производи, да врши услуги со свои земјоделски машини на земјоделци, да врши снабдување со репродукциони материјали потребни на земјоделските производители, да врши откуп и продажба на вишоци од земјоделско производство од своето деловно подрачје, да организира одгледување на добиток и врши преработка на сточарски производи, да организира штедна служба и кредитирање, да организира сеча и промет со огревно дрво и градежен материјал, да организира производство на вар, во согласност со закон и други прописи да врши договарање на производство и промет на одредени земјоделски производи, да врши снабдување на граѓаните од своето подрачје со стоки од широка потрошувачка.

Задругата е основана од основачите група граѓани на 10. IV. 1967 година и тоа: Марковачев Стојан, Кулевски Гело, Јанкулов Куле, Атанасов Лазо, Јанкулов Трајко, Митревски Дано, Којчев Стамко, Стамациев Ѓорѓи, Младенов Ѓорѓи, Којчев Марко, Гергев Стојан, Рамов Ризо, Јанкулов Б. Ристо, Лостов Дано, Којчев Крсто, Рамов Ристо, Орешков Димитрија, Трајков Пејо, Ганчев Пејо, Богев Стојко, Лостев Ристо, Богев Станас, Ризов Јован, Ангелков Стојан, Орешков Куле, Павлов Апостол, Панов Илија, Стамациев Куле, Орешков П. Станоја, Шепендијев М. Ристо, Шепендијев Р. Ило, Ганчев Атанас, Јанкулов З. Станоја и Којчев Пејо.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, Кулевски Данов Гело, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Марковски Стојан, Јанкулов Куле, Атанасов Лазо, Којчев Марко, Трајков Пејо, Павлов Апостол и Младенов Ѓорѓи. Претседател на управниот одбор е Јанкулов Куле.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 895 од 27. XII. 1967 година. (190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44 страна 402, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Ѓорче Петров согласно одлуката на задружниот совет на задругата од одржаната седница на 27. VIII. 1967 година се проширува и со: експлоатација на кисела минерална вода и продажба на минерална кисела вода на мало и големо во сета трговска мрежа во СФР Југославија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1097 од 20. XI. 1967 година. (211)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 402, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Прогрес“ — Ѓорче Петров — Работилница за експлоатација на кисела минерална вода во село Вучидол.

Предмет на работењето на задругата е експлоатација на киселата минерална вода со полнење на литарски шишиња за продажба на мало и големо.

Работилницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Ѓорче Петров, со одлука бр. 993 од 29. VIII. 1967 година.

Раководител на работилницата е Шушалков Тодор.

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 858 од 29. IX. 1967 година. (212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 501, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Слога“, село Умин Дол — Млин во село Умин Дол, Кумановско. Предмет на работењето на млинот е мелење на сите видови житарици.

Млинот е основан од задружниот совет на Земјоделската задруга „Слога“ од село Уминдол, со одлука бр. 141 од 18. II. 1967 година.

Раководител на млинот е Пауновски Стојанчо.

Млинот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1152 од 28. XI. 1967 година. (289)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 501, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот задругите од рег. бр. 98, страна 501, книга I Продавницата број 8 во село Слупчане, Кумановско, на Земјоделската задруга „Слога“ од с. Умин Дол, Кумановско, согласно одлуката на задружниот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1152 од 28. XI. 1967 година. (290)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. бр. 93, страна 810 книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ — Титов Велес — Продавница број 1 во Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 12а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите земјоделски производи, прехранбени артикли, млеко и млечни производи и пиво во шишиња.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ — Титов Велес, со одлука бр. 91/1 од 18. VIII. 1967 година.

В.д. директор на продавницата е Стојановски Андреја Слободан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 847 од 6. XI. 1967 година. (320)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 59, страна 606 книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Напредок“ с. Пирок, Тетовско, Адеми Зулфи Цавид, управител на задругата му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Земјоделската задруга „Напредок“, с. Пирок е назначен Рамадани Хајрија Исак, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Абдулазиза Абдулхамид, касиер, и Сабрија Илми, книговодител, сметано од 3. XI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1114 од 22. XI. 1967 година. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна 187 е запишано следното: Согласно одлуките на задружните совети на Земјоделската задруга „Планица“ — Кратово и „Ударник“ с. Крилатица, како и елаборатот за економска оправданост кон Земјоделската задруга „Планица“ — Кратово, се присоединува Земјоделската задруга „Ударник“ од с. Крилатица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1244 од 29. XII. 1967 година. (389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите на 30. X. 1967 година, страна 107, реден број 2 е запишано основање на Продавница (Бифе) број 3, со седиште во Радовиш, ул. „29-ти ноември“ бр. 115. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите алкохолни и безалкохолни пијалоци и сите месни печива преку скара.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Напредок“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Тасков Андонов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 244 од 17. X. 1967 година на работничкиот совет на задругата и уверението бр. 03-955/2 од 16. X. 1967 година на Санитарниот инспектор при Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 374/67. (53)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 30. X. 1967 година, страна 127, реден број 3 е запишано основање на Продавница број 2, со седиште во Радовиш, ул. „Илинденска“ бр. 16. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно, разни зрнени житарици, сточна храна, грав и ориз.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Напредок“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Стојан Јованов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Потпишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 245 од 17. X. 1967 година на работничкиот совет на задругата и уверението бр. 03-955 од 16. IX. 1967 година на Санитарниот инспектор при Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 375. (54)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 9-XII-1967 година, страна 109, реден број 2 е запишано ставањето под присилна управа на Земјоделската задруга „Бобовец“ од с. Ињево, Радовишко.

За присилен управник е назначен Симеон Љубинов Коцев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа решението бр. 01-2511 од 4-XI-1967 година на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 410/67. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 291, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Градишки врх“, село Градиште, Гроздановски Станојков Стојан, книговодител, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Земјоделската задруга „Градишки врх“ село Градиште е назначен Атанасовски С. Добре, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Ѓорѓиевски Свето, инженер, в. д. управник, сметано од 4-XI-1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1107 од 13-XI-1967 година. (223)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 93, страна 810, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ — Титов Велес — Продавница број 2 во село Раштани, Титоввелешко. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијална стока.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ — Титов Велес, со одлука бр. 2146 од 15-XI-1967 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Слободан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1186 од 19-XII-1967 година. (481)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 93, страна 810, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ — Титов Велес согласно одлуката бр. 2176 од 21-XI-1967 година на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост, во иднина, се проширува и со продажба на колонијална стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1187 од 19-XII-1967 година. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 97, страна 461, е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите од рег. бр. 97, страна 491 Самостојниот градежно-занаетчиски погон во Скопје, улица „Партизанска“ бр. 5, на Станбено-штедната задруга „20 јуни“ — Скопје, поради издвојување во самостојна работна организација под име: Градежно претпријатие „20 јуни“ — Скопје, согласно одлуките на погонот и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 639 од 28-VI-1967. (1138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 94, страна 679, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите од рег. бр. 94, страна 679, книга I Земјоделската задруга „Единство“ — село Скудриње, бидејќи со одлука бр. 1011 од 22-VIII-1967 година на задружниот совет прерасна во претпријатие под име: Стопанско претпријатие „Единство“, село Скудриње.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1247 од 19-XII-1967 година. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 40, страна 157 книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Сува Гора“ од село Беловиште, Тетовско и тоа: Илковски Цветан и Трпески Андон им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Земјоделската задруга „Сува Гора“ — село Беловиште, се назначени следните лица: Илковски Душана Митре, в. д. директор, и Јовановски Љубев Серафим, книговодител, кои задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Апостоловски Варе, член на управниот одбор, сметано од 1-IX-1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 862 од 29-IX-1967 година. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 102, страна 505 книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Исен Асани“, село Отља, Кумановско. Предмет на работењето на задругата е: унапредување на земјоделското производство кое задругата ќе го врши преку кооперирање со задругарите и другите земјоделски производители; откуп на нивните производи, давање услуги во однос на транспортирање и други мерки на услуги; снабдување на членството и населението со сите видови репродуктивен материјал, вештачки ѓубрива, сортни семиња, разни прехранбени и ин-

дустриски стоки, огревен, градежен и друг материјал.

Задругата е основана од основачите група граѓани на основачкото собрание, одржано на 15 ноември 1967 година и тоа: Фериз Сулејмани, Рамиз Љатифи, Сејвер Азири, Имер Даути, Шукри Рамизи, Наип Исмаили, Муртез Расими, Фета Алими, Демиралли Исуфи, Љатиф Хатупи, Али Реџеми, Руфат Исеин, Едип Нухија, Ебиб Тахири, Харери Мухареми, Рамадан Расими, Абедин Чазими, Акиф Нухија, Сељам Асипи, Селвер Рахими, Абедин Камили, Фаик Азири, Демиралли Сефири, Асип Исмаили, Абедин Невзади, Рамиз Демири, Едип Беџеги, Муртез Весели, Бануш Камери, Иса Даути, Даути Шаипи, Решат Бетлахи, Риза Асипи, Шакир Ештрефи, Хаки Хаљути, Бајрам Јонузи, Сабедин Мефаили, Ељми Адеми, Адем Хабиби, Беџет Селмани, Азир Хамдија, Мусли Непати, Исуф Алија, Амид Азири, Шукри Рамизи и Нијази Чамили.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Имер Даути, в. д. директор, и Азири Селвер, земјоделец, претседател на управниот одбор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Членови на привремениот управен одбор се: Љатифи Рамиз, Даути Имер, Абедин Казими, Нијази Камили, Решат Бејтулахи и Али Реџеми. Претседател на управниот одбор е Азири Селвер, земјоделец.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1273/1967 од 17-I-1968 година. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 3, страна 27, книга I, е запишано следното: Досегашниот присилен управител на Земјоделската задруга „Кицо Аврамовски“ — село Цер, Кичевско, Змејковски Јован е разрешен од должност поради заминување во ЈНА и му престанува правото за потпишување.

За нов присилен управител на Земјоделската задруга „Кицо Аврамовски“ — село Цер е назначен Благоја Вренцовски, кој задругата под присилна управа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 16-XI-1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1045 од 22-XI-1967 година. (295)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 3-XI-1967 година, страна 128, реден број 3, е запишано основање на Мешана колонијална продавница, со седиште во село Свидовица, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на сите мешани колонијални стоки и тоа: шеќер, брашно, сапун и др.; алкохолни пијалоци на мало и големо, парфимерија и ситна галантерија.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Извор“ од с. Свидовица, Струмичко.

Раководител на продавницата е Трајко Маџаров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 21-X-1967 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 07-715/1 од 3-XI-1967 год. на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 392/67. (31)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 3-XI-1967 година, страна 112, реден број 2 е запишано основање на Мешана колонијална продавница, со седиште во Струмица. Продавницата ќе врши продажба на сите видови колонијална стока, парфимерија, галантерија, како и земјоделски производи и тоа: кикирики, костени, зеленчук, како и алкохолни пијалоци на големо и мало.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Извор“ од с. Свидовица, Струмичко.

Раководител на продавницата е Пенка Ружина, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката од 21-X-1967 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Извор“ и решението бр. 07-7514/1 од 3-XI-1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 393/67. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 61, страна 241, е запишан под фирма: Земјоделската задруга „Братство“ село Балиндол — Склад — продавница во Гостивар (покрај Железничката станица — Гостивар). Предмет на работењето на складот е продажба на градежни и огревни материјали на големо и мало.

Складот — продавницата е основан од задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство“ — село Балиндол, со одлука број 9 од одржаната седница на 15-I-1968 година.

Раководител на складот — продавницата е Голуб Николовски.

Складот — продавницата ќе го потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 83 од 13. II. 1968 год. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 14, страна 53, книга I е запишана под фирма: Земјоделската задруга „Бристовец“, село Боговиње — Продавница со мешани индустриски стоки во село Боговиње, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Бристовец“, село Боговиње, со одлука бр. 19 од 4. IV. 1967 год.

Раководител на продавницата е Берзати Абдула.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1130 од 22. XI. 1967 година. (549)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 589, книга I, е запишана под фирма: Земјоделската задруга „Единство“, село Челопек — Продавница број 4 во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е промет со градежен, огревен, електро-водоинсталатерски материјали на големо и мало.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“, с. Челопек, со одлука од одржаниот состанок на 26. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Јосифовски Киро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1068 од 29. XII. 1967 година. (413)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 9. I. 1968 година, страна 127, реден број 4 е запишано основање на Продавница (деликатес) број 10, со седиште во Радовиш, плоштад „Слобода“. Продавницата ќе врши продажба на сите видови прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тестенини и други артикли.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ — од Радовиш.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Андонов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 20. IX. 1967 година на задружниот совет на задругата и уверението бр. 03-955/2 од 22. IV. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 451/67. (823)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите, на 19. II. 1968 година, рег. број 1/68, книга I, е запишана под фирма: Здружена земјоделска задруга „Народен херој Орде Чопела“, со седиште во село Варош, Прилеп. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општествена земја добиена на бесплатно користење или земена во закуп; организирање на земјоделско производство на земјата од индивидуалните производители преку создавање на разни видови кооперации; вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини, транспортни средства, како и вршење на други разни услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко гудре и друго); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штетни влогови и кредитирање; сточарство и живинарство, откуп на жива стока и сточни производи; промет со колонијални индустриски стоки, брашно, вештачки гудрева, кожи, волна, сточна храна, земјоделски производи и други слични на нив артикли; угостителство преку свое бифе; стручно издигнување на кадри потребни за обавување на стопанската активност на задругата; производство и обработка на тутун; снабдување на населението со огрев и градежен материјал; промет на стоки на мало; крзна, кожна облека, обувки, кожа и кожна галантерија.

В. д. директор на задругата е Жарчев Андреја.

Здружената земјоделска задруга „Народен херој „Орде Чопела“ од с. Варош е настаната со при соединување на двете земјоделски задуги и тоа: Земјоделска задруга „Орде Чопела“, с. Варош и Земјоделската задруга „Братство“, с. Лажани, Прилепско, со одлука број 1 од 16. XII. 1967 година од задружните совети на двете задруги.

Потпишувањето ќе го врши Жарчев Андреја, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 39/68. (884)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 9. I. 1968 година, страна 127, реден број 5 е запишано основање на Продавница за колонијални стоки број 2, со седиште во Радовиш. Продавницата ќе врши продажба на сите видови индустриски стоки со исклучок на текстил.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ од Радовиш.

Раководител на продавницата е Методи Новоселски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката од 20. IX. 1967 година на задружниот совет на задругата и уверението бр. 03-955/2 од 22. IV. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 452/67. (824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, страна 505, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Липковско Езеро“ во село Липково, Кумановско. Предмет на работењето на задругата е: снабдување на своите членови со средства за работа, организирање на производството и услугите

на своите членови; откуп на сите видови земјоделски производи од своите членови и останатите земјоделски заинтересирани производители; откуп на житни производи, овошје и зеленчук, жива стока (крупна и ситна), сточни производи, лековити растенија, огревен и градежен материјал од инд. преработка и други производи кои се понудуваат од членовите на задругата; продажба на потребни индустриски, прехранбени, градежни и други материјали на мало и тоа: индустриска стока, колонијал, галантерија, текстил, житни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, огревни дрва, градежен материјал и сточна храна.

Задругата кооперира со земјоделски производители во земјоделството и тоа во сточарство, говедарство, пчеларство, живинарство, лозарство и друго т.е. тутун, шеќерна репка и други земјоделски и занаетиски производи; врши транспортни услуги за своите потреби и за останатите заинтересирани производители; организира производство на вар, камен и каменорезачки работи; производство на природна ракија и вино.

Задругата е основана на основачкото собрание, одржано на 1. VII. 1967 година од основачите: Шаип Биљали, Адем Куртиши, Амети Амет, Цавит Весели, Зејнула Зулфија, Цемаили Нуредин, Авдиси Сали, Афиз Шукрија, Ајети Авни, Рагми Мамути, Абдула Зулфија, Савити Едип, Алија Зејадин, Митат Алим, Ајет Шабија, Реџепи Кани, Амди Исмаили, Неби Варија, Таир Едипи, Амети Ферат, Ајриз Белули, Фејзи Шукрија, Јакуп Исени, Илаз Куртиши, Реџеп Зимери, Рамадан Реџепи, Адеми Фаик, Кемал Беџети, Алити Аки, Иса Белули, Пајазити Наип, Азем Јенузи, Адем Исаки, Авди Варија, Шеип Ферати, Амди Расими, Руфат Шефкија, Абедин Исаки, Али Селими, Шефкет Белули, Бајрам Алим, Авни Мамути, Шефки Расими, Сабедин Исмаили, Меди Бисими, Шабан Селими, Ебиб Акија, Рамиз Шефкија, Улиси Салим, Несрет Незири, Шабан Илази, Реџеп Кемали и Кенан Амети.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Белули Рамана Иса, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на привремениот управен одбор се: Јусуфи Амет, Ајриз Белули, Аки Алити, Ферат Мемети, Зејнула Аруни, Раман Ферати и Нуредин Рамадани. Претседател на управниот одбор е Зејнула Аруни, од село Липково.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 737 од 9. VIII. 1967 година. (1348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 67, страна 493, книга I, е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Вратство“ од село Дебреше, Гостиварско, согласно одлуката бр. 05—2/3 од 11. III. 1967 година на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: купопродажба на градежен материјал: бетонско жезлезо, цемент, рамно стакло, обла граѓа, сечен и делкан градежен материјал, паркет, тула, керамида, покривна лепенка, печена вар, готова столарија (врати, прозорци и друго) и други видови градежен материјал.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 647 од 25. VIII. 1967 година. (1385)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1967 година, рег. бр. 130/55, книга I, е запишано следното: Му престанува овластувањето на Алексо Манговски, директор, да го потпишува Земјоделското овоштарско стопанство „Овоштар“ — Превалец — Кажани.

Се овластува инж. Павле Ѓорѓиевски, в. д. директор, да го потпишува стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 249/67. (1457)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија за распишување и спроведување на конкурс за именување управител на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје,

распишува

К О Н К У Р С

за управител на Клиниката (реизборност)

Услови:

Покрај условите предвидени во Основниот закон за установите, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови предвидени со Статутот на Клиниката:

- а) да е наставник на Медицински факултет и признат стручњак од областа на ортопедијата,
- б) да има над 10 години работен стаж на раководно работно место во струката,
- в) да има способност и метод за организација и работа во здравствена служба.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Кон молбата кандидатот е должен да приложи документација за исполнување на условите предвидени во конкурсот, како и условите предвидени во чл. 43 од Основниот закон за установите.

Без комплетна документација молбите нема да се земат во разгледување.

Молбите се поднесуваат до Клиниката за ортопедски болести во Скопје — конкурсна комисија.

Конкурсната комисија за именување и спроведување на конкурсот за директор на Заводот за деца и младинци со физички и психички недостатоци — Демир Капија

распишува

К О Н К У Р С

за именување на ДИРЕКТОР на Заводот

Покрај општите услови, предвидени со Основниот закон за работни односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има најмалку оформена средна стручна подготовка од областа на здравствената или просветната струка.

Со молбата, кандидатот треба да достави доказ за завршена школска подготовка и работно искуство, како и согласност од работната организација до колку е во работен однос.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Заводот.

Некомплетираните документи нема да се земат во разгледување.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Документите се доставуваат до Конкурсната комисија при Заводот за деца и младинци — Демир Капија. (1022)

Конкурсната комисија при
Окружниот стопански суд во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за двајца судски приправници

Услови: завршен правен факултет.

Молбите, таксирани со 0,50 нови динари таксени марки и потребните документи, се доставуваат до Конкурсната комисија на судот.

Нецелосно поднесените документи нема да бидат разгледани.

За времето на разгледувањето пријавените кандидати ќе бидат дополнително известени.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Советот на работната заедница при ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА во Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на наставничкото место

„ГИМНАСТИКА И ПЛЕС СО ТЕЛОВЕЖБЕНИ КОМПОЗИЦИИ“ (предавач или професор).

Кандидатот што се пријавува на конкурсот треба да биде од женски пол.

Со пријавата, таксирана со 0,50 динари, кандидатот треба да поднесе документи за избор во наставничко звање и тоа:

- заверен препис од дипломата
- биографија
- список на објавените научни и стручни трудови, како и самите трудови
- потврда за работен стаж
- доколку е кандидатот во работен однос треба да приложи и потврда за согласност од установата каде работи дека може да конкурира.

Конкурсот трае 30 дена по објавувањето, односно траењето продолжува до пополнување на местото.

Пријавата и прилозите за конкурс треба да се предадат до секретарот на Вишата школа за физичка култура — Скопје.

Врз основа на одлуката на управниот одбор, донесена на ден 13-IV-1968 година, а во врска со член 69 точка 6 од Статутот на Индустриското претпријатие „Изолмонт“ — Градско, Управниот одбор

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место ШЕФ НА КНИГОВОДСТВОТО

На конкурсот можат да учествуваат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови:

1. да има завршено или признато више образование со една година практика на раководно работно место,
2. да има завршено или признато средно образование со три години практика на раководно работно место,
3. да има ниже образование со пет години практика на раководно работно место.

Кандидатите под точката 1, 2 и 3 треба да достават комплетни поднесоци како за стручното образование така и за проведената практика на раководно работно место со куса биографија за движењето на службата.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните приходи.

Некомплетните пријави нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1020)

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

врз основа на член 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

распишува

КОНКУРС

(јавно наддавање)

за изградба на депо за електро и дизел локомотиви и хала за нега на коли со колска работилница со внатрешни инсталации во техничко-патничка станица — Скопје

Се покануваат заинтересираните градежни претпријатија да поднесат понуди за изведување на предметните работи до железничкото транспортно претпријатие — Погон за инвестиции — Скопје, на аголот на ул. „250“ и „252“ 66.

Јавното наддавање ќе се одржи во службените простории на Погонот за инвестиции на 17-VI-1968 година во 8,00 часот. Претсметковната вредност на работите изнесува за:

а) депо за електро и дизел влека: 13 551 864,00 н. дин.

б) хала за нега на коли со колска работилница: 14 821 714,00 н. дин.

Изградбата на предметните објекти треба да отпочне и тоа за објектот под:

а) од 15-VII-1968 година;

б) од 15-VII-1968 година.

Срок за конечно завршување на објектите со сите внатрешни инсталации е:

— за објектот под а) до 31-XII-1969 година

— за објектот под б) до 31-XII-1969 година.

Изведувачите се задолжуваат да дадат поединечни понуди за објектот под „а“ и под „б“ како и заедничка понуда за двата објекта.

Инвеститорот го задржува правото објектите да му ги отстапи на изведувачот поединечно — на различни изведувачи или и двата објекта на еден изведувач, воколку понудувачот со заедничката понуда е поповолен.

Заинтересираните претпријатија кон понудата треба да поднесат:

- 1) доказ за регистрација,
- 2) доказ за расположивите капацитети,
- 3) доказ за свои референции за изградени такви и слични објекти,
- 4) преглед на ангажираноста во текуштите работи,

5) податоци за финансвата положба на претпријатието според последната завршна сметка.

6) полномошно за претставникот кој полномошно ќе го застапува претпријатието на јавното наддавање,

7) потврда за положената кауција во висина од 1% од претсметковните вредности на објектот,

8) да се приложи посебно оверена изјава дека понудувачот ги прифаќа општите и посебните услови од лицитираниот елаборат кои ќе бидат составен дел на договорот и секој лист од лицитациониот елаборат да биде оверен со печат на понудувачот,

9) да се приложи извод од правилникот за личните приходи како и факторот за дополнителни и непредвидени работи,

10) за сите градежни машини кои можат да дојдат во примена при изградбата на лицитирани објекти да се дадат следните елементи:

- а) капацитет на машината за 1 работен час,
- б) цена на 1 работен час за секоја машина поодделно, која ќе биде применета при пресметувањето на дополнителните и непредвидените работи. Во цената за 1 работен час на машината да бидат опфатени сите давачки на понудувачот (возач, машинист, механичар како и факторот на личниот доход),

11) да се приложи процент за манипулативните трошоци за дополнителните и непредвидените работи, кои ќе се изведуваат преку трети лица,

12) секоја понуда мора да содржи претсметка за сите работи (позиции) дадени со предметот на лицитациониот елаборат.

Увид во техничката документација може да се добие во просториите на Погонот — Сектор за изградба на Скопски јазел, и тоа до завршувањето на Конкурсот секој ден од 9,30 до 14,30 часот, освен во сабота и недела.

Информации можат да се добијат и лично или преку телефон 34-021 до 34-025 локал 216 и 274.

Учесниците на Конкурсот ќе бидат известени во срок од 15 дена (петнаесет) по одржаното јавно наддавање, за тоа која понуда е прифатена.

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

врз основа на чл. 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

распишува

К О Н К У Р С
(јавно наддавање)**ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕРЕТНА ПРУГА РАНЖИРНА СТАНИЦА (РАНЖИРНО-ОТПРЕМЕН ДЕЛ) — СТАНИЦА ДРАЧЕВО СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ**

Се покануваат заинтересираните градежни претпријатија да поднесат понуди за изведување на предметните работи до Железничко-транспортното претпријатие — Погон за инвестиции — Скопје, на аголот на ул. „250“ и „252“ бб.

Јавното наддавање ќе се одржи во службените простории на Погонот за инвестиции на 20. VI. 1968 год. во 8,00 часот. Претсметковните вредности на работите изнесуваат:

А. Варијанта со бетонска мостовска конструкција преку реката Вардар и преку инундационите отвори — — — — — 8.612.478,78 н. дин.

Б. Варијанта со челични конструкции преку реката Вардар и преку инундационите отвори 7.885.363,75 н. дин.

Изградбата на предметните објекти треба да започне и тоа од:

а) мостот на реката Вардар и инундационите отвори од 1. X. 1968 г.;

б) сите останати работи од 15. VII. 1968 год.

Срок за конечно извршување на работите е:

а) мостот на реката Вардар и преку инундационите отвори 31. XII. 1969 год.;

б) сите останати работи 30. VII. 1969 год.

Понудувачите се должни во понудите да ги поднесат и двете варијанти. Понудите кои не ги содржат и двете варијанти решенија нема да бидат земени во разгледување.

Инвеститорот ќе изврши споредување на двете варијанти и по усвојување на варијантата ќе одбере најповолен понудувач.

Заинтересираните претпријатија кон понудата треба да поднесат:

1. доказ за регистрација,
2. доказ за расположивите капацитети,
3. доказ за свои референции за изградени такви и слични објекти,
4. преглед на ангажираноста во текуштите работи,
5. податоци за финансиската положба на претпријатието според последната завршна сметка,
6. полномошно за претставникот кој полномошно ќе го застапува претпријатието на јавното наддавање,
7. потврда за положената кауција во висина од 1% од претсметковните вредности на објектот,
8. да се приложи посебно оверена изјава дека понудувачот ги прифаќа општите и посебните услови од лицитираниот елаборат кои ќе бидат составен дел на договорот и секој лист од лицитациониот елаборат да биде оверен со печат на понудувачот.
9. да се приложи извод од правилникот за личните доходи, како и факторот за накнадни и непредвидени работи,
10. за сите градежни машини кои можат да дојдат во примена при изградбата на лицитираните објекти да се дадат следните елементи:
 - а) капацитет на машината за 1 работен час,

б) цена на 1 работен час за секоја машина поодделно, која ќе биде применета при пресметувањето на накнадните и непредвидените работи. Во цената за 1 работен час на машината да бидат опфатени сите давачки на понудувачот (возач, машинист, механичар како и факторот на личниот доход),

11. да се приложи процент за манипулативните трошоци за накнадните и непредвидените работи, кои ќе се изведуваат преку трети лица,

12. секоја понуда мора да содржи претсметка за сите работи (позиции дадени со предметот на лицитациониот елаборат).

Увид во техничката документација може да се добие во просториите на Погонот — Сектор на изградба на Скопски јазел, и тоа до завршувањето на Конкурсот секој ден од 9,30 до 14,30 часот, освен во сабота и недела.

Информации можат да се добијат и лично или преку телефон 34-021 до 34-025 локал 216 и 274.

Учесниците на Конкурсот ќе бидат известени во срок од 15 дена (петнаесет) по одржаното јавно наддавање, за тоа која понуда е прифатена.

(1023)

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|------|--|-----|
| 157. | Автентично толкување на став 1 од член 10 на Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија | 273 |
| 158. | Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Советот на Археолошкиот музеј во Скопје — — — | 273 |
| 159. | Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Советот на Народниот театар во Скопје — — — | 273 |
| 160. | Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје — — — — — | 273 |
| 161. | Решение за бришење од списокот на работни организации односно стручни служби кои ги исполнуваат условите за вршење стручна контрола на производството на семе, за утврдување квалитетот на семето и за анализа на семето — — — — — | 274 |
| 162. | Решение за утврдување списокот на работни организации кои ги исполнуваат условите за вршење стручна контрола на производството на семе, за утврдување квалитетот на семето и за вршење анализа на семето — — — — — | 274 |
| 163. | Одлука за изменување и дополнување на I-от дел од Статутот на Стопанската банка — Скопје — — — — — | 274 |
| 164. | Одлука за изменување на Одлуката за највисоките активни и пасивни интересни стопи што ќе ги применува Стопанската банка — Скопје — — — — — | 275 |
| 165. | Одлука за изменување на Тарифата на надоместоците за работите што ги врши Стопанската банка — Скопје — — — — — | 275 |
| | Дополнување на објавата за запишување во регистарот на производители на семе — | 276 |
| | Дополнување на објавата за запишување во регистарот на доработувачи на семе — | 277 |
| | Објава за бришење од регистарот на производители на семе — — — — — | 277 |
| | Објава за бришење од регистарот на доработувачи на семе — — — — — | 277 |